



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **185/2013**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Град Скопје**

I.1.2)Адреса:**Бул. Илинден 82**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5)Лице за контакт:**Иван Иванов** Адреса на е-пошта:**javninabavki@skopje.gov.mk**

Телефон/Факс:**3297-222/3297-292**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на ул. Никола Вапцаров и на ул. Димитрие Чуповски

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Град Скопје, ул. Никола Вапцаров и ул. Димитрие Чуповски

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
2	Реконструкција на фасади на постојни објекти во централното градско подрачје на ул. Никола Вапцаров и на ул. Димитрие Чуповски	Реконструкција на фасада на зграда бр. 2-4 на ул. Никола Вапцаров

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: 6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **14.04.2014**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **4**

Највисока добиена понуда: **31532282,00 ден.** Најниска добиена понуда: **19870089,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар**

Адреса на носителот на набавката: **Бул. Браќа Ѓиноски бб Гостивар**

Град или населено место: **Гостивар** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **67832289 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **23446705 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **23.04.2014**